




ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ



П О К А Н А

Почитувани пријатели и соработници, Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Ве поканува да бидете дел од **НАУЧНАТА СРЕДА** посветена за промоција на „**Студијата за младите во Република Македонија 2016**“, која ќе се одржи на 1. Март во 12ч, во ИСППИ.

Институтот во континуитет ги проучува младите во Република Македонија како двигатели на социо-економските промени, во однос на состојбите и предизвиците со коишто се соочуваат во современото општество, како и со цел испитување на нивните лични карактеристики и аспирации. “**Студијата за младите во Република Македонија 2016**„ е резултат од истоимениот научноистражувачки проект, финансиран од Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, а се надоврзува на претходните истражувачки студии за младите спроведени од (научниот кадар на) ИСППИ (**СТУДИЈА ЗА МЛАДИ 2013, НЕВРАБОТНОСТА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РМ, МЛАДИНСКИ ТРЕНДОВИ, СТУДИЈА ЗА МЛАДИНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО**). Оваа студија имаше цел да одговори на следните истражувачки прашања:

- ✚ Кои настани од блиското минато најмногу влијаеле врз младите и каков белег оставиле?
- ✚ Како младите размислуваат и се однесуваат на тема политика?
- ✚ Како младите размислуваат за семејството и бракот?
- ✚ Колку се чувствуваат младите подготвени да живеат самостојно?
- ✚ Колку образованието ги подготвило младите за успешен влез во деловниот свет?
- ✚ Колку е привлечно за младите да бидат претприемачи (да формираат своја фирма)? Каква е нивната перцепција за нивните капацитети и, секако, каква е реакцијата на нивното опкружување?
- ✚ Каков е односот на младите лица кон работата?
- ✚ Каков животен стил преферираат младите, односно какви очекувања имаат од иднината?

Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку бидете дел од настанот.

АГЕНДА

12:00 ч - Воведен збор

- проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор на ИСППИ
- проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ
- доц. д-р Бојана Наумовска, модератор

12:10 ч - Презентација на истражувачки наоди:

- проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ, раководител на проектот
- проф. Јорде Јакимовски, член на истражувачки тим
- доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска, член на истражувачки тим

12:30 ч - Главни говорници:

- г-ица Зорица Стаменковска, советник за меѓународна соработка во Агенција за млади и спорт на Република Македонија
- г-ѓа Менка Гугулевска – Раководител на Сектор за активни мерки и услуги за вработување и г-ѓа Биљана Живковска – Раководител на Одделение за односи со јавност, комуникација и меѓународна соработка, Агенција за вработување на РМ
- м-р Јане Плавески, потпретседател на Национален младински совет на Македонија
- г-ин Методија Стојчевски, претседател на Младински сојуз
- г-ѓа Елена Крстовска и г-ица Наташа Шапкалиевска, Прокредит банка
- спец.Станислав Петковски, клинички психолог, сертифициран трансакциски аналитичар - психотерапевт, професионален обучувач за обучувачи, основач на Модус центар
- г-ѓа Александра Ристовски, координатор на програма Црвен крст во акција – Промоција на хумани вредности

13:30 ч - Отворена дискусија

14:00 ч - Коктел